



ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Градоначалник

Светозар Марковиќ“ 1, 2320 Делчево
Тел./Факс: +389(0)33 411 550
e-mail: info@delcevo.gov.mk
www.delcevo.gov.mk



До
Градоначалник на Општина Делчево

ПРЕДМЕТ: Барање за доделување на еднакратна парична помош за новороденче во Општина Делчево

Врз основа на Правилник за утврдување на критериумите, условите и постапката за доделување на еднакратна парична помош со архивски број 09-334/1 од 23.01.2018 година (Службен Гласник на Општина Делчево бр.02/18), поднесувам Барање за доделување на еднакратна помош за новороденчиња во износ од 3.000 денари, за новородено дете родено во тековната _____ година

1. Презиме и име на мајката/старателката _____
2. Име на новороденчето _____
3. Датум и место на раѓање на новороденчето _____
4. ЕМБГ на мајката

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5. Адреса на живеалиште _____ бр. _____
6. Населено место _____
7. Број на трансакциска сметка за уплата

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8. Банка депонент _____
9. Контакт телефон _____

Во прилог на барањето ја доставувам следната документација за увид на потребните податоци :

1. Важечка лична карта/др.исправи за идентификација од кои се видни податоци за живеалиштето во Општина Делчево (од мајката) за увид;
2. Извод од матична книга на родени/за новороденчето;
3. Трансакциска сметка на име на мајката за увид;
4. Изјава за давање на лични податоци од барателката;

Доставено на ден ____ . ____ . 201_ година

Барателка

*** Ве молиме пополнувањето на податоците да бидат видливи и напишани во печатно македонско кирилично писмо . Времетраење на поднесување е три месеци од денот на раѓањето на новороденчето.



ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Градоначалник

Светозар Марковиќ“ 1, 2320 Делчево
Тел./Факс: +389(0)33 411 550
e-mail: info@delcevo.gov.mk
www.delcevo.gov.mk



Согласно член 1, член 8 став 2 алинеја 6 и член 9 став 3 од Законот за заштита на лични податоци (Сл.Весник на Р.Македонија бр.7/05, од 01.02.2005, 103/08, 24/10 I 135/11) и План на архивските знаци за распоредување на актите за 2017 година на Општина Делчево со бр.03-1326/5 од 14.12.2017 година ја давам следната

ИЗЈАВА

Јас _____, со адреса на живеење на

ул. _____ бр. _____, Делчево, изјавувам дека моите лични податоци, Општина Делчево може да ги користи за

барањето за доделување на еднократен надоместок за новороденчиња.

Исто така изјавувам дека моите лични податоци, Општина Делчево има право да ги користи една година од денот на завршување на постапката во согласност со законската регулатива.

Изјавила

Делчево, __/____/201_ година

Извршил увид:
Административен службеник

Име и Презиме

Потпис